



Здружение на финансиски работници
на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец ЈУНИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко - консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014 106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019) Законот за здравствено осигурување	144/20 од 02.06.2020	03.06.2020	Целата одлука	03.06.2020	
2	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 181/2011, 63/2012 и 138/2012) Закон за здравствено осигурување	144/20 од 02.06.2020	03.06.2020	Целата одлука	03.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативна здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 181/2011, 63/2012 и 138/2012) Закон за здравствено осигурување	144/20 од 02.06.2020	03.06.2020	Целата одлука	03.06.2020	
4	Уредба со законска сила за примена на Законот за одбрана за време на вонредна состојба	145/20 од 02.06.2020	02.06.2020	Целата уредба со законска сила	02.06.2020	За испраќање на активниот воен и цивилен персонал, припадниците на резервните сили на Армијата на Република Северна Македонија и вработените во Министерството за меѓународни операции, за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одбрана, надвор од територијата на Република Северна Македонија за учество во одредбите од оваа уредба со законска сила.
5	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20, 103/20, 128/20 и 140/20),	145/20 од 02.06.2020	02.06.2020	Целата уредба со законска сила	02.06.2020	
6	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.137/20)	147/20 од 03.06.2020	03.06.2020	Целата уредба со законска сила	03.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
7	Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20 и 140/20)	147/20 од 03.06.2020	03.06.2020	Целата одлука	03.06.2020	
8	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот, содржината и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 16/15 и 197/17) Закон за електронски комуникации	148/20 од 04.06.2020	04.06.2020	Целиот правилник	04.06.2020	
9	Правилник за составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и обрасците на уверението за положен стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата Закон за здравствена заштита	148/20 од 04.06.2020	04.06.2020	Целиот правилник	Ќе се применува по добивање на согласност од министерот за здравство	Со овој правилник се утврдува составот на испитната комисија, начинот на полагањето на стручниот испит, начинот на проверката на стручните знаења и вештини и образецот на уверението за положениот стручен испит на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологијата.
10	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 134/20)	149/20 од 05.06.2020	05.06.2020	Целата уредба со законска сила	05.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
11	Одлука за критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID - 19 кризата Закон за здруженија и фондации	149/20 од 05.06.2020	05.06.2020	Целата одлука	05.06.2020	Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и постапката за распределба на средства за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите од Буџетот на Република Северна Македонија за мерки за справување со COVID-19 кризата.
12	Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID - 19 кризата Закон за здруженија и фондации	149/20 од 05.06.2020	05.06.2020	Целата програма	05.06.2020	
13	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната дозвола и одобрението за управување со моторно возило во странство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 274/19) Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата	150/20 од 08.06.2020	09.06.2020	Целиот правилник	09.06.2020	
14	Правилник за содржината, формата и начинот на водење на евиденцијата за издадените безбедносни сертификати и за пополнетите безбедносни прашалници и на посебната евиденција за издадените дозволи за пристап до класифицирани информации Закон за класифицирани информации	150/20 од 08.06.2020	16.06.2020	Целиот правилник	16.06.2020	Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на евиденцијата за издадените безбедносни сертификати и за пополнетите безбедносни прашалници и на посебната евиденција за издадените дозволи за пристап до класифицирани информации.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
15	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 137/20 и 147/20)	151/20 од 08.06.2020	08.06.2020	Целата уредба со законска сила	08.06.2020	
16	Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	151/20 од 08.06.2020	09.06.2020	Целиот правилник	09.06.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на менторска поддршка на наставникот- приправник и стручниот соработник-приправник
17	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 151/13, 8/15, 132/15, 147/15, 156/15, 184/15, 229/15, 195/16, 218/16, 88/17, 179/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 183/19) Закон за катастар на недвижности	151/20 од 08.06.2020	09.06.2020	Целиот правилник	09.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
18	Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните објекти во текот и во пост COVID - 19 периодот	153/20 од 09.06.2020	09.06.2020	Целата уредба со законска сила	09.06.2020	Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат видот, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на трговските друштва со цел да се стабилизира и обнови нивната деловна активност вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се одржат деловните отфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот во текот на март 2020 година до декември 2021 година.
19	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20, 76/20, 94/20, 97/20, 100/20 и 136/20)	153/20 од 09.06.2020	09.06.2020	Целата уредба со законска сила	09.06.2020	
20	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за катастар на недвижности за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/20)	153/20 од 09.06.2020	09.06.2020	Целата уредба со законска сила	09.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
21	Одлука за дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20 и 147/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	153/20 од 09.06.2020	09.06.2020	Целата одлука	09.06.2020	
22	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20 и 111/20) Закон за земјоделство и рурален развој	153/20 од 09.06.2020	10.06.2020	Целата програма	10.06.2020	
23	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20 и 112/20) Закон за земјоделство и рурален развој	153/20 од 09.06.2020	10.06.2020	Целата програма	10.06.2020	
24	Уредба со законска сила за примена на Законот за угостителска дејност за време на вонредна состојба	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	За потребната документација која се доставува во прилог кон барањето за категоризација на угостителски објекти кај физичките лица кои согласно одредбите на овој закон вршат угостителска дејност утврдена во член 4-а од Законот и измена на комисијата за категоризација на угостителски објекти во член 27-а.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
25	Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на естрадните уметници погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година.
26	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20)	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	Одредбите од оваа уредба ке се применуваат до 31.12.2020 година.	
27	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20)	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	
28	Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	За постојаното следење на деловниот однос, за ажурирање на документите и податоците на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и за работењето на клиентите со низок ризик, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
29	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID 19, заради исплата на платите за месеците, април и мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 111/20 и 113/20)	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	
30	Уредба со законска сила за примена на Законот за комуналните такси за време на вонредна состојба	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата уредба со законска сила	10.06.2020	За висината на комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
31	Одлука за дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20 и 153/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата одлука	10.06.2020	
32	Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 7/20) Закон за туристичка дејност	154/20 од 10.06.2020	10.06.2020	Целата програма	10.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
33	Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија у.бр.141/2020 од 27.05.2020 година	155/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целиот акт	12.06.2020	СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за ограничување на правото на исплата на паричните паушали и паричните надоместоци на претседателите и членовите на одборите на директори, ретседателите и членовите на управни и надзорни одбори, ретседатели и членови на комисии, работни групи и советодавни и експертски тела формирани од државната и локалната власт и претседателите и членовите на советите на единиците на околната самоуправа за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 94/2020). СЕ ЗАПИРА ИЗВРШУВАЊЕТО на поединечните акти и дејствија што се преземени врз основа на актот, означен во точката 1 од ова решение.
34	Уредба со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со COVID-19 за време на траење на вонредната состојба, за месец јуни, јули и август 2020 година.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
35	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/2020, 76/2020, 94/2020, 97/2020, 100/2020, 136/2020 и 153/2020)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
36	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 137/20, 147/20 и 151/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
37	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено - екомнската криза предизвикани од корона вирусот COVID - 19 за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 92/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
38	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 84/20, 100/20 и 140/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
39	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствено осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/20 и 140/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
40	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица од за време на вонредна состојба „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 08/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
41	Уредба со законска сила за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за мерки за справување со COVID - 19 кризата насочена кон младите за време на вонредна состојба	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат критериумите и постапката за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот COVID-19 насочени кон младите.
42	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20 и 103/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	
43	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за инспекциски надзор за време на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20)	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата уредба со законска сила	12.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
44	Програма за распределување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2020 година Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата програма	12.06.2020	
45	Програма за распределување на средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2020 година Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој	156/20 од 12.06.2020	12.06.2020	Целата програма	12.06.2020	
51	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20, 139/20 и 140/20)	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата уредба со законска сила	13.06.2020	
52	Уредба со законска сила за плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање на студенти, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците на приватно сместување на студенти чие образование се финансира од буџетот на Република Северна Македонија, а се од семејни домаќинства со низок доход, за време на вонредна состојба	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата уредба со законска сила	13.06.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на плаќање на дел од партиципацијата во трошоците за студирање за студентите, партиципација за сместување во студентски дом и партиципација на трошоците за приватно местување за студентите чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, преку Програмата на Министерството за образование и наука П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
53	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на домани производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 137/20, 147/20 и 151/20)	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата уредба со законска сила	13.06.2020	
54	Уредба со законска сила за финансиска поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта за купување на училишен прибор, а кои се од семејни домаќинства со низок доход, за време на вонредна состојба	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата уредба со законска сила	13.06.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката на доделување на финансиска поддршка на ученици запишани во јавните средни училишта во Република Северна Македонија за купување на училишен прибор, а кои се од емејни домаќинства со низок доход, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, инансирани од Буџетот на Република Северна Македонија преку Програмата на инистерството за образование и наука П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата.
55	Уредба со законска сила за издавање на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот за време на вонредна состојба	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата уредба со законска сила	13.06.2020	Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање и користење на ваучери на млади лица за обуки за дигитални вештини заради подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот, погодени од здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
56	Одлука за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за справување со COVID - 19 кризата Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	157/20 од 13.06.2020	13.06.2020	Целата одлука	13.06.2020	
57	Одлука за постоење на вонредна состојба	159/20 од 15.06.2020	15.06.2020	Целата уредба со законска сила	15.06.2020	Се утврдува постоење на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија за период од 8 дена, заради подготовка и спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, со мерки за заштита на јавното здравје во услови на пандемија на Коронавирусот COVID-19.
58	Уредба со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија за време на вонредна состојба	160/20 од 15.06.2020	15.06.2020	Целата уредба со законска сила	15.06.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година и се уредува примената на одредби на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 42/20), како и прашања за примена на одредби од други закони кои се однесуваат на изборниот процес.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
59	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување и ширење на Коронавирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20 и 157/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	163/20 од 16.06.2020	16.06.2020	Целата одлука	16.06.2020	
60	Правилник за изменување на Правилникот за зголемување на основна плата и додатокот на плата за звање, висината и начинот на утврдување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.196/19 и бр.96/2020) Закон за катастар на недвижности	165/20 од 19.06.2020	19.06.2020	Целиот правилник	Одредбите ќе се применуваат за пресметување на платата на административните службеници почнувајќи од месец јуни 2020 година.	
61	Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа	166/20 од 20.06.2020	28.06.2020	Целата уредба со законска сила	Одредбите ќе сеа ќе се применуваат од 1 јануари 2021 година.	Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година.
62	Уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба	166/20 од 20.06.2020	20.06.2020	Целата уредба со законска сила	20.06.2020	За полагањето на правосудниот испит за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
63	Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,23/13 и 140/18)	166/20 од 20.06.2020	20.06.2020	Целата уредба со законска сила	20.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
64	Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20 и 163/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	166/20 од 20.06.2020	20.06.2020	Целата одлука	20.06.2020	
65	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 84/20) Закон за ученичкиот стандард	166/20 од 20.06.2020	21.06.2020	Целата програма	21.06.2020	
66	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 84/20) Закон за студентскиот стандард	166/20 од 20.06.2020	21.06.2020	Целата програма	21.06.2020	
67	Правилник за составот на комисијата за користење на погодности, видот и начинот на користење на погодностите на осудени лица Закон за извршување на санкциите	168/20 од 22.06.2020	23.06.2020	Целиот правилник	23.06.2020	Со овој правилник се пропишува составот на комисијата за користење на погодности, видот и начинот на користење на погодностите на осудени лица.
68	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/20, 84/20, 100/20, 140/20 и 156/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	Ќе се применуваат за време на траење на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 декември 2020 година.	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
69	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20, 105/20 и 125/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
70	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
71	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локална самоуправа за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/20 и 95/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
72	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
73	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓанми и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на домашни производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 137/20, 147/20, 151/20, 156/20 и 157/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
74	Уредба со законска сила за примена на Законот за електронските комуникации за време на вонредна состојба	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	За начинот на исплата на средствата во 2020 година од Агенцијата за електронски комуникации за финансирање на Оперативно - техничката агенција за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
75	Уредба со законска сила за примена на Законот за културата за време на вонредна состојба	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	За рокот за донесување и доставување на нацрт-годишна програма за работа на установата, за времетраењето на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
76	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со за филмските работници за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.139/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
78	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 140/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
79	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на 15 јули 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 166/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
80	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 160/20)	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
81	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данок на добивка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79/20)	169/20 од 22.06.2020	Целата уредба со законска сила	Целата уредба со законска сила	22.06.2020	
82	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Корона вирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20 и 166/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	169/20 од 22.06.2020	22.06.2020	Целата одлука	22.06.2020	
83	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Корона вирус COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20 и 169/20)	170/20 од 23.06.2020	23.06.2020	Целата одлука	23.06.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
84	Правилник за формата и содржината на записникот и на прекршочниот платен налог Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги	172/20 од 26.06.2020	27.06.2020	Целиот правилник	27.06.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршочниот платен налог.
85	Правилник за дополнување на Правилникот за стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваните електронски временски жигови , стандардите кои ги содржат потврдите за квалификувана електронска препорачана достава и стандардите кои треба да ги исполнат квалификуваниот сертификат за автентичност на веб-страниците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 4/20) Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи документи	172/20 од 26.06.2020	27.06.2020	Целиот правилник	27.06.2020	
86	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019) Закон за хартии од вредност	172/20 од 26.06.2020	04.07.2020	Целиот правилник	04.07.2020	
87	Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19 и 75/20) Закон за полиција	173/20 од 29.06.2020	30.06.2020	Целиот правилник	30.06.2020	
88	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за безбедност и здравје при работа	173/20 од 29.06.2020	30.06.2020	Целиот правилник	30.06.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.